



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830
Sluzbeni vestnik SR
Makedonije

91001 Скопје
Ган 51

... ДЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 16 мај 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XLII

Цена на овој број е 160 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

364.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за масло за јадење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/86) точка 2 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 191
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планиниќ, с. р.

365.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ

1. Во Одлуката за определување на највисоките цени, односно на највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски и телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/86) точ. 1 и 2 се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 192
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планиниќ, с. р.

366.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Одлуката за определување на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/85) што на денот на влегувањето во сила на оваа одлука беа во сила.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 193
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планиниќ, с. р.

367.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат нафта ги формираат цените за нафта во зависност од квалитетот, во паритет со просечната цена на увозната нафта од 47.332 динари по тон франко југословенска граница.

Цените за нафта формирани според одредбите од став 1 на оваа точка важат франко производител, со задржување на постојните услови за продажба.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат нафтени деривати ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисокото ниво на цените да изнесува, и тоа за:

1) моторен бензин:	Дин/л
– МБ-86	56,411
– МБ-98	63,631
– БМБ-95	73,041
2) гасно масло дизел-гориво:	
– Д-1	57,351
– Д-2	56,535
– Д-3	55,817

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	56,463
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	55,785
	Дин/kg
5) масло за горење:	
– лесно (Л)	51,482
– средно (С)	46,425
– средно нискосулфурно (СНС)	51,072
– тешко (Т)	40,479
– тешко, нискосулфурно (ТНС)	44,547
6) примарен бензин	64,410
7) млазно гориво (ГМ-1)	69,791

Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цената за млазно гориво (ГМ-1).

8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и пропан-бутан меша-ПБС)	68,560
	Дин/kg

Цените на дугите течни горива се формираат во паритет со цената за пропан и бутан

9) битумен за патишта (БИТ 200)	49,356
	Дин/kg

Цените на другите битумени се формираат со паритет со цената за битумен (БИТ 200)

10) авио-бензин (АВ 80/87)	98,204
	Дин/kg

Цените на другите авио-бензини се формираат во паритет со цената за авио-бензин (АВ 80/87).

11) базно масло (I.V. 90)	92,802
	Дин/kg

Цените на дугите базни масла се формираат во паритет со цената за базно масло (I.V. 90) според индексот на вискозитетот

12) аромати:	Дин/kg
– бензен	116,261
– толуен	94,979
– О-ксилен	103,122
– МП-ксилен	94,979
– етил-бензен	150,629
13) специјален бензин за маслодајни култури	97,637
14) специјален бензин за гума	91,585

Цените на другите специјални бензини се формираат во паритет со цената за специјален бензин за гума.

15) медицински бензин	103,765
16) white-шпирит 140/200	68,498
17) петрококс-калциниран регулар	58,622
	Дин/kg

Цените на другите видови петрококс се формираат во паритет со цената за петрококс-калциниран регулар.

18) петролеј за осветление	71,931
19) петролеј за мотори	71,968
20) петролеј за сигнали	71,958
21) парафин-кристален белен	139,687
	Дин/kg

Цените на другите парафини се формираат во паритет со цената за парафин кристален белен.

22) рафинати и дестилати-вретенски дестилат (ВЕД)	72,438
	Дин/kg

Цените на другите рафинати и дестилати се формираат во паритет со цената за вретенски дестилат (ВЕД)

Цените на другите нафтени деривати утврдени со Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84 и 76/85) се намалуваат за 15,10%.

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 на став 1 од оваа точка важат франко пумпна станица, а ако прометот не се врши преку пумпна станица, цените важат франко склад на купувачот, во согласност со самоуправниата спогодба односно со договорот меѓу производителот и купувачот на овие деривати.

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 на став 1 од оваа точка и цените формирани според одредбите на став 2 од оваа точка важат франко натоварено во вагон, авто-цистерна или танкер во местото на производителот.

Организациите на здружен труд што произведуваат минерални мазива се должни постојните продажни цени за минерални мазива да ги намалат сразмерно со намалувањето на цените за базни масла и адитиви од домашно производство и од увоз со задржување на постојните услови за продажба.

Цените на производите од став 5 на оваа точка важат франко-натоварено во кругот на рафинеријата.

3. Во цените на производите од точка 2 на оваа одлука се вклучени износите за посебните намени во согласност со прописот, и тоа за:

1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	Дин/l	0,111
2) гасно масло-дизел-гориво:		
– Д-1		0,123
– Д-2		0,126
– Д-3		0,128
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)		0,126
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)		0,126

5) други масла за горење, (Л, С, СНС, Т и ТНС)	Дин/kg	0,150
6) млазно гориво		0,150
7) течен гас		0,150
8) авио-бензин		0,150

4. На цените на производите од точка 2 на оваа одлука се додава износот за посебни намени, во согласност со самоуправниата спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени деривати и на организациите на здружен труд што се занимаваат со увозот на нафтени деривати, и тоа за:

1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	Дин/l	3,444
2) гасно масло-дизел-гориво:		
– Д-1		1,452
– Д-2		1,504
– Д-3		1,512
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)		1,504
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)		1,504

5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	Дин/kg	1,100
6) млазно гориво		0,600
7) течен гас		0,600
8) авио-бензин		0,600

Износот од 2 динари по литар од одредбата под 1, и од 1 динар по литар од одредбите под 2, 3 и 4 и 0,50 динари по килограм од одредбата под 5 став 1 на оваа точка ќе се користи за набавка на нафта за потребите на сојузните стоковни резерви.

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени деривати ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната дирекција за стоковни резерви кај Службата на општествено-ното книговодство до 20-ти во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 одредба под 2 и став 2 одредби под 4 и 5 на Тарифата на основниот данок на промет која е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 71/84, 39/85 и 11/86), организациите на здружен труд што се занимаваат со производството на леб во пекарниците на течни горива и организациите на здружен труд – топлани на мазут не ги уплатуваат износите од став 2 на оваа точка.

5. На цените на нафтени деривати формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за посебни намени, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	Дин/l	0,178
2) гасно масло дизел-гориво:		
– Д-1		0,203
– Д-2		0,208
– Д-3		0,211
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)		0,207
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)		0,207

5) течен гас	Дин/kg	0,300
--------------	--------	-------

6. На цените на нафтени деривати формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава надомест за патишта, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин:	
- МБ-86	12,785
- МБ-98	12,550
- БМБ-95	12,550
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	12,696
- Д-2	12,864
- Д-3	13,102

7. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и БМБ-95, дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3, формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надомест за патиштата во согласност со соодветниот договор и со прописот на надлежниот орган на републиката, односно надлежниот орган на автономната покраина и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин	
- МБ -86	6,500
- МБ-98	6,721
- БМБ-95	6,721
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	2,500
- Д-2	2,500
- Д-3	2,500

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со договорот на републиките и автономните покраини, ќе се користат за повлекување и отплатување на странски кредити за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство.

8. На цените на нафтните деривати, формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додаваат износите, и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин:	
- МБ-86	10,150
- МБ-98	9,000
- БМБ-95	9,000
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	4,300
- Д-2	4,200
- Д-3	4,200
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	4,700
4) масло за горење, лесно специјално (ЛС)	4,650
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	2,310

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општествено книговодство до 20. во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со производството на нафтени деривати и организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени деривати ќе ја уплатуваат на сметката од став 2 на оваа точка позитивната разлика настаната по пребивање на позитивните и негативните ефекти, и тоа по основ на разликата во цената на нафтата и нафтните деривати на залихите, зголемените трошоци на транспортот остварени во сувоземниот пат и во однос на водениот пат, разликите меѓу фактичките цени на нафтата и цените на нафтата од точка 1 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и нафтните деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/86) и цените од точка 1 на оваа одлука и разликите меѓу цените на нафтните деривати на домашниот пазар и цените на франко-југословенска граница остварени во извозот на тие нафтени деривати.

Средствата до ст. 1 и 3 на оваа точка согласно со самоуправната спогодба што ја склучиле организациите на здружен труд што се занимаваат со производството на нафтени деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со увозот на нафта односно нафтени деривати, Организацијата на здружен труд „Југословенски нафтовод” и банките што го следат увозот на нафта и по налозите на Народната банка на Југославија, ќе се користат:

1) за покритие на трошоците на краткорочни странски кредити за увозот на нафта и нафтени деривати, во согласност со енергетскиот биланс на Југославија и курсните разлики настанати во врска со работите на увозот

на нафта што се вршат како наплата на стоки и услуги извршени од страна на организациите на здружен труд од Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) за покритие на разликата во цената, додатните транспортни трошоци и додатните манипулативни трошоци, настанати по основ на позајмици на нафтени деривати од стоконните резерви до 31 декември 1985 година;

3) за покритие на обврските настанати до 31 март 1985 година по основ на одредбите на став 3 точка 10 од Одлуката за начинот на формирање на цените на нафтата и нафтните деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/85) до нивното намирување;

4) за покритие на курсните разлики по странските кредити што за изградба на југословенскиот нафтовод ги користела Организацијата на здружен труд „Југословенски нафтовод”;

5) за покритие на курсните разлики настанати со користење на аванси за изведувањето на инвестициони работи и средства од сметката на консигнаторот за плаќање увозот на нафта за периодот од 28 февруари до 31 декември 1980 година и за покритие на трошоците на обновени краткорочни странски кредити и депозити за увозот на нафта и нафтени деривати во 1981 година. Курсните разлики по овој основ се признаваат до 31 декември 1983 година.

6) за покритие на курсните разлики настанати по основ на одлагање на отплатата на краткорочни странски кредити кои во согласност со Циришката спогодба, се одложени во периодот од 27 март до 25 ноември 1983 година, односно во периодот од 17 јануари 1983 година до коначна отплата согласно со Договорот за краткорочните кредити кој на 9 септември 1983 година ги склучила Народната банка на Југославија со странските комерцијални банки;

7) за покритие на курсните разлики настанати од денот на користењето на девизи на други организации на здружен труд за плаќање увозот на нафта и нафтени деривати во 1981 година до денот на купувањето на девизи за враќање на организациите на здружен труд односно до денот на динарското плаќање на тие организации;

8) за покритие на негативните ефекти по пребивање на средствата согласно со став 3 на оваа точка;

9) на цените на производите формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за враќање на царината и на други увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат и тоа на цените за:

	Дин/л
1) моторен бензин:	
- МБ-86	14,651
- МБ-98	16,787
- БМБ-95	19,569
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	15,926
- Д-2	15,683
- Д-3	15,470
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	17,932
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	17,703
5) масло за горење:	Дин/kg
- лесно (Л)	7,676
- средно (С)	6,831
- средно, нискосулфурно (СНС)	6,959
- тешко (Т)	5,906
- тешко, нискосулфурно (ТНС)	5,895
6) Млазно гориво	7,498
7) темен гас	3,672
8) примарен бензин	1,822
9) битумен	4,046
10) авио-бензин	10,653
11) базно масло	10,506

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати и организациите на здружен труд што вршат непосредна продажба на нафтени деривати се уплатуваат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија кај Службата за општествено книговодство до 20-ти во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 одредба под 2, став 2 и став 2 одредби под 4 и 5 на Тарифата на основниот данок на промет која е составен дел на За-

конот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86), организациите на здружен труд што се занимаваат со производството на леб во пекарници на течни горива и организациите на здружен труд – топлани на мазут, не ги уплатуваат износите од став 1 на оваа точка.

10. На цените на производите формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за истражување на нафта и гас и за разработка на наоѓалишта на нафта, и тоа на цените

	Дин/л
1) моторен бензин:	
- МБ-86	6.751
- МБ-98	8.090
- БМБ-95	9.963
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	6.901
- Д-2	6.708
- Д-3	6.519
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	7.372
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	7.281
5) течен гас	3.430
6) примарен бензин	4.131
7) битумен	1.735

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати и организациите на здружен труд што вршат непосредна продажба на нафтени деривати ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата за општествено книговодство на Југославија до 20-ти во месецот, за претходниот месец.

Средствата од став 1 на оваа точка се користат за намени од тој став за финансирање на заедничките програми за истражување на нафта и гас и за разработка на наоѓалишта на нафта во земјата и во странство. Овие средства ги одобрува Службата за општествено книговодство на организациите на здружен труд што се занимаваат со производството и истражувањето на нафта и гас односно со истражувањето на нафта и гас, сразмерно со нивните финансиски вложувања во тие истражувања во претходната година.

11. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и БМБ-95 и на гасните масла-дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надомест за развојот на рудниците за јаглен во износ од 1,20 динари по еден литар; на цените на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и на масло за горење лесно специјално (ЛС), формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука – износот од 2,20 динари по 1 литар; а на цените на другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука – износот од 0,60 динари по еден килограм.

Ако другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) служат како технолошко гориво, на цените на тие масла формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надомест за развојот на рудниците за јаглен во износ од 0,25 динари по еден килограм.

Под други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) што служат како технолошко гориво, во смисла на став 2 од оваа точка, се подразбираат масла за горење што се трошат за технолошки цели во следните процеси: во производството на сурово железо во високи печки; во производството на челик во Сименс Мартинови печки; во производството на алуминиум – во сите фази (процесот на разчленување на боксит на натриум-хидроксид); во процесот на претворање во капки на раствор заради добивање на глиници; во производството на глиница во фазата на калцинација односно печење на алуминиум-хидрат; во процесот на одржување на електролитен алуминиум во течна состојба на определена температура што се врши во собирни печки; во производството на леарски легури на алуминиум во собирни печки; во производството на фероникс, во производството на цемент, во производството на бакрениц во пламени печки; за топење на влошки за рафиниција во топлиници на олово, цинк и антимон; во производството на огноотпорни материјали во ротациони печки; во процесот на синтерирање на керамички производи; за топење на суровини (кварцен песок, доломит, натриум

фелдспад, калцинирана сода и др.) во стакларски печки, во производството на амбалажно и шупликаво стакло; во прехранбената индустрија, (производство на шеќер и масло за јадење); во индустријата на градежни материјали; во термоелектраните на јаглен во кои мазутот се користи за потпала; во термоелектраните – топлани на мазут со моќност поголема од 30 MW и во топлани во градовите каде што започнале да работат до 31 декември 1983 година.

Како доказ дека другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) служат како технолошко гориво во смисла на став 2 од оваа точка се поднесува писмена изјава и писмена нарачка.

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат на дизел-гориво Д-2 што земјоделските организации на здружен труд го набавуваат за погон на своите трактори и за земјоделска механизација и трактори и земјоделска механизација на нивните кооперанти-индивидуални производители.

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка во републиката односно автономната покраина во која се врши прометот на тие нафтени деривати, а ќе се користат согласно со договорот и прописите на републиките и автономните покраини за развојот на рудниците за јаглен во Југославија.

Ако големите потрошувачки набавуваат нафтени деривати директно од производителот, производителот е должен износот на надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка да го уплати на соодветна сметка во републиката односно автономната покраина во која се врши крајната потрошувачка на нафтени деривати.

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисокото ниво на цените на нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/86).

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 194
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планиќ, с. р

368.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/86) во точка 2 став 1 во табелата се вршат следните измени:

1) во гранката 0104, група 01042 – Производство на земен гас, во колоната 5 бројот: „1,50” се заменува со бројот: „2,00”;

2) во гранката 0105, групата 01050 – подгрупа 010500 – Производство на нафтени деривати се менува и гласи:

– моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; гасно масло-дизел-гориво: Д-1, Д-2 и Д-3; масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС);

вкупно 8,83
вкупно 14,53

– моторен бензин БМБ-95

– масло за горење: лесно (Л), средно (С), средно нискосулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко нискосулфурно (ТНС)		воводи, освен ако испораката се врши на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	вкупно 7,35
– млазно гориво (ГМ-1)	вкупно 2,94	– за покрите на трошоците на прометот на течен гас на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	вкупно 4,41
– Учество за покрите на трошоците на прометот на другите млазни горива се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на млазно гориво (ГМ-1)	вкупно 9,19		
– примарен бензин (ако не се транспортира со цевоводи)		2. Во точка 8 став 6 бројот: „8,9%” се заменува со бројот: „10,50%”.	
– битумен за патишта (БИТ 200)	вкупно 2,38	3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.	
– Учество за покрите на трошоците на прометот на другите битумени се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на битумен (БИТ 200)	вкупно 3,68		
– авио-бензин (АБ 80/87)		Е. п. бр. 195	
– Учество за покрите на трошоците на другите авио-бензини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на авио-бензин (АБ 80/87);	вкупно 7,38	14 мај 1986 година	
– базно масло (I.V.90)		Белград	
– аромати: бензен, толуен, О-ксилен, МП-ксилен и етил-бензен	вкупно 4,42	Сојузен извршен совет	
– специјален бензин за маслодајни култури	вкупно 3,65	Претседател,	
– специјален бензин за гума		Милка Планиќ, с. р.	
– Учество за покрите на трошоците на прометот на другите специјални бензини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на специјален бензин за гума	вкупно 4,59	369.	
– медицински бензин	вкупно 4,59	Врз основа на член 15 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), Сојузниот завод за цени донесува	
– Учество за покрите на трошоците на прометот на другите базни масла се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на базни масла (I.V.90), според индексот на вискозитетот	вкупно 4,59		
– white-шпирит 140/200		УПАТСТВО	
– петролкокс – калциниран регулар	вкупно 3,89	ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ	
– Учество за покрите на трошоците на прометот на другите видови петролкокс се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на петролкокс – калциниран регулар	вкупно 4,59	1. Во Упатството за доставување известување за цените до Сојузниот завод за цени заради следење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86), во точка 1 во табелата во областа: „06 – Сообраќај и врски”, по подгрупата: „060401 – Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај” се додаваат две нови гранки, групи и подгрупи и тоа: гранката: „0601”, група: „06010 Железнички сообраќај”, подгрупа: „060101 – Превоз на патници и стоки” и гранката: „0609”, група: „06090” подгрупа: „060900 ПТТ услуги – дејност на јавниот поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај”.	
– петролеј за осветление, петролеј за мотори и петролеј за сигнали	вкупно 4,59	2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.	
– парафин-кристален белен	вкупно 4,59	Бр. 04-4537/1	
– Учество за покрите на трошоците на прометот на другите парафини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на парафин – кристален белен		14 мај 1986 година	
– рафинати и дестилати – вретенски дестилат (ВЕД)	вкупно 3,89	Белград	
– Учество за покрите на трошоците на прометот на другите рафинати и дестилати се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на вретенски дестилат (ВЕД)		Директор	
– минерални мазива	вкупно 8,50	на Сојузниот завод за цени,	
– течен гас:		Живко Прегл, с. р.	
– за покрите на трошоците на прометот на течен гас на мало во шишиња, контејнери и садови – резервоари што се вградени во моторни возила	вкупно 10,50	370.	
– за покрите на трошоците на прометот на течен гас на големо во шишиња, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови – резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покрите на трошоците на прометот на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен ако испораката се врши на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми		Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува	
		ОДЛУКА	
		ЗА ОТВОРАЊЕ НА КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦЕКСОНВИЛ ВО САД	
		1. Се отвара Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со почесен конзул на чело во САД, со седиште во Цексонвил и со надлежност на територијата на Сојузната Американска Држава Флорида.	
		2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлука.	

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 128
24 април 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

371.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА – ГЕТЕБОРГ

1. Се отвора Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шведска, со седиште во Гетеборг.

2. Сојузниот секретаријат на надворешни работи ќе ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 129
24 април 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

372.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ НА КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАЛИФАКС ВО КАНАДА

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со почесен конзул на чело во Канада, со седиште во Халифакс и со надлежност на територијата на Канадската провинција Нова Шкотска.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 130
24 април 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

373.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕГУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАКАЈ

1. За преминување на државната граница се определуваат сезонските гранични премини за меѓународен поморски сообраќај Изола, Новиград, Примоштен, Хвар, Котор и Будва.

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе работат од 1 мај до 31 октомври 1986 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 127
17 април 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

374.

Врз основа на член 149 од Законот за општонародната одбрана, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Република Црна Гора, Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Република Хрватска, Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Република Македонија, Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Република Словенија, Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Република Србија, Покраинскиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и Покраинскиот секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Автономна покраина Војводина склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ЕДИНСТВЕНИ ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 1

Учесниците на договорот се согласија сите припадници на службата за набљудување и известување да носат единствени ознаки, што се утврдуваат со овој договор.

Член 2

Учесниците на договорот се согласни ознаките на службата за набљудување и известување да бидат: во кружна форма и да се состојат од централно бело поле, обрабено со златно-жолт прстен, како периферно поле на кое се испишани буквите со латиница (црна боја) „СЛУЖБА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ОПЗ“, а за организациите на здружен труд и месните заедници „СЛУЖБА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ“.

На централното бело поле стои ознаката на центарот за известување, врамен во ознаката на набљудувачката станица. Обете ознаки се во темнозелена боја. Од центарот кон периферијата на белото поле се шират црни непрекинати кругови на ознаката за известување.

На горниот дел од централното бело поле, над ознаката на центарот, на набљудувачката станица и на ознаката за известување – лачно е развиено знамето на СФРЈ.

Петокраката е обрабена со жолта линија. Сината боја на знамето е ултрамарин, а црвената цинобер.

Ознаката што се носи на ракамот на облеката е круг со пречник 40 mm, а на капата 15 mm.

Изгледот на ознаката е даден во прилогот на овој договор и претставува негов составен дел.

Член 3

Учесниците на договорот се согласни ознаките на Службата за набљудување и известување да се носат на левиот ракав на облеката, во висина на левиот горен џеп и на капата.

Член 4

Учесниците на договорот се согласни ознаките на Службата за набљудување и известување, утврдени со овој договор, да се носат во вонредни околности, во случај на непосредна воена опасност и во војна, а во мир за време на вежби, обука и во други случаи кога припадниците на Службата за набљудување и известување се активираат заради извршување на задачите на оваа служба, односно по одлука на надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Член 5

Учесниците на договорот се согласни ознаките на Службата за набљудување и известување да можат да се користат и како обележје на Службата на публикации, и премо, и како основа за изработка на плакета и значка на Службата за набљудување и известување.

Член 6

Учесниците на договорот ќе обезбедат ознаките на службата за набљудување и известување да не се употребуваат противно на одредбите на овој договор.

Член 7

Учесниците на договорот се согласни со употреба на ознаките на припадниците на Службата за набљудување и известување утврдени во согласност со овој договор да се почне на 1 јули 1986 година.

Член 8

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот секретаријат за народна одбрана, помошник на заменикот на сојузниот секретар за народна одбрана,
генерал-потполковник,
Миле Мандиќ, с. р.

Републички секретар за народна одбрана на СР Босна и Херцеговина
Живко Радишиќ, с. р.

Републички секретар за народна одбрана на СР Македонија,
генерал-потполковник
Никола Кастратовиќ, с. р.

Републички секретар за народна одбрана на СР Словенија,
Мартин Кошир, с. р.

Републички секретар за народна одбрана на СР Србија,
генерал-потполковник
Милован Мишевиќ, с. р.

Републички секретар за народна одбрана на СР Хрватска,
генерал-потполковник
Јосип Скупњак, с. р.

Републички секретар за народна одбрана на СР Црна Гора,
Момир Пејановиќ, с. р.

Покраински секретар за народна одбрана на САП Војводина,
генерал-потполковник
Живко Благоев, с. р.

Покраински секретар за народна одбрана на САП Косово,
полковник
Исо Красниќи, с. р.

Изглед на ознаката на Службата за набљудување и известување.



СОДРЖИНА :

	Страна
364. Одлука за измена на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за масло за једене — — — — —	853
365. Одлука за измени на Одлуката за определување на највисоките цени односно на највисокото ниво на цените на услуги во внатрешниот поштенски и телефонски сообраќај — — — — —	853
366. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за определување на највисоките цени за определени производи и услуги — — — — —	853
367. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтени деривати — — — — —	853
368. Одлука за измена на Одлуката за начиниот на формирање на цените за производите во прометот на големо односно на мало — — — — —	856
369. Упатство за дополние на Упатството за доставување известување за цените до Сојузниот завод за цени заради следење — — — — —	857
370. Одлука за отворање на Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Џексонвил во САД — — — — —	857
371. Одлука за отворање на Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шведска-Гетеборг — — — — —	858
372. Одлука за отворање на Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Халифакс во Канада — — — — —	858
373. Решение за определување на сезонските гранични премини за меѓународен поморски сообраќај — — — — —	858
374. Договор за единствени ознаки на припадниците на Службата за набљудување и известување	858

